

Јавно претпријатие Комунална хигиена - Скопје
Ndërmarrja publike Higjiëna komunale - Shkup

Друштво за производство, промет и услуги

ВИВАКС ДОО увоз-извоз

Бр. 03-430/1
25 06 2026 год.
СКОПЈЕ

Број/numër 03-2680/2

Дата/date 25-06-2026

ДОГОВОР/ MARRËVESHJE
за вршење на услуга собирање, транспортирање и депонирање на
комунален отпад /
për kryerjen e shërbimit të mbledhjes, transportimit dhe deponimit të mbetjes komunale

Склучен на ден/ E lidhur më _____ помеѓу / mes,

**1. ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – СКОПЈЕ/
NDËRMARRJES PUBLIKE HIGJIËNA KOMUNALE - SHKUP**

Ул. Боро Тодоровиќ Бр.2 Скопје/ Rr. Boro Todoroviq Nr. 2 Shkup

ЕДБ/ NVT: 4030992102919

ЕМБС/ NVPS: 4528972

Застапувано од **в.д. Директор Драги Митковски/**

Пërfaqësuar nga **u.d. Drejtor Dragi Mitkovski**

(во понатамошниот текст: **Давател на услугите**), и/ (në tekst më tutje - **Dhënës i shërbimeve**), dhe

2. Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје/

Shoqëria për prodhim, tregti dhe shërbime VIVAX SHPK import-eksport Shkup

Седиште/ selia: Ул.Перо Наков бр.21 Скопје-Гази Баба, Гази Баба/

Rr. Pero Nakov nr. 21, Shkup – Gazi Babë, Gazi Babë

Објект/objekti: Ул.Перо Наков бр.21 Скопје-Гази Баба, Гази Баба/

Rr. Pero Nakov nr. 21, Shkup – Gazi Babë, Gazi Babë

даночен број / numri tatimor: 4030994113969

депонент/жиро сметка/ deponent / xhiro-llogaria: 380177523600189 Прокредит Банка/

ProCredit Banka

Застапувано од **Управители/ Përfaqësuar nga Drejtuesit :**

Ристо Јосифовски и Тања Атанасова/ Risto Josifovski dhe Tanja Atanasova

(во понатамошниот текст: **Корисник на услугите**)/(në tekst më tutje: **Shfrytëzues i shërbimeve**).

Член 1

Предмет на овој Договор е собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од деловниот објект **Ул.Перо Наков бр.21 Скопје-Гази Баба, Гази Баба** на Корисникот на услугите.

Neni 1

Лëndë е кësaj Marrëveshjeje është mbledhja, transportimi dhe deponimi i mbetjes komunale nga objekti afarist në objekti **Rr. Pero Nakov nr. 21, Shkup – Gazi Babë, Gazi Babë** Shfrytëzусит të shërbimeve.

Член 2

Корисникот на услугите поседува **20(дваесет) сопствени специјални садови за времено одлагање на комунален отпад со зафатнина од 1.1 m³.**

Neni 2

Shfrytëzuesi i shërbimeve posedon **20 (njëzet) enë të veçantë për hedhjen e përkohshëm të mbetjes komunale me kapacitet prej 1.1 m³.**

Член 3

Давателот на услугата ќе врши собирање и транспортирање на комуналниот отпад два пати неделно во вторник и четврток.

Neni 3

Dhënësi i shërbimit do të kryej mbledhjen dhe transportimin e mbetjes komunale dy herë në javë, të martën dhe të enjten.

Член 4

Корисникот на услугите користи објект со вкупна површина од **21.533 m²**.
Цената за собирање, транспортирање и депонирање на комунален неопасен отпад од правни субјекти, согласно важечкиот Ценовник, изнесува **5,50 ден./m²** без вклучен ДДВ од **5%**. За оваа услуга, Давателот на услугите на Корисникот на услугите ќе му наплати месечен паричен износ во висина од **118.432,00 денари**, без вклучен ДДВ од **5%**.

Neni 4

Shfrytëzuesi i shërbimeve shfrytëzon објект ме sipërfaqe të përgjithshme prej **21.533 m²**.
Çmimi për mbledhjen, transportimin dhe deponimin e mbetjes komunale të parrezikshme nga субјектет juridikë, sipas Çmimorese aktuale është **5,50 ден./m²**, па përfshirjen e **TVSH-së** prej **5%**.
Për këtë shërbim, Dhënësi i shërbimeve, Shfrytëzuesit të shërbimeve do t'i paguaj shumë mujore në para me lartësi prej **118.432,00 denarë**, па përfshijen e **TVSH-së** prej **5%**.

Член 5

Давателот на услугите, на крајот од месецот за извршената услуга собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад, согласно член 4 од овој Договор, на Корисникот на услугите ќе му достави сметка.

Корисникот на услугите е должен уредно да ги плаќа доставените сметки од Давателот на услугите, до **8-ми** во тековниот за претходниот месец.

Neni 5

Dhënësi i shërbimeve, në fund të muajit për shërbimin e kryer mbledhje, transportim dhe deponim të mbetjes komunale, në përputhje me nenin 4 të kësaj Marrëveshjeje, Shfrytëzuesit të shërbimeve do t'i dorëzojë llogari.

Shfrytëzuesi i shërbimeve është i detyruar të paguajë në mënyrë të rregullt llogarinë e dorëzuara nga Dhënësi i shërbimeve, deri më **8** të muajit aktual për muajin e kaluar

Член 6

Доколку Советот на Град Скопје, во период на времетраење на Договорот, изврши промена во методологијата на пресметување на цените на комуналните услуги, Давателот на услугите го задржува правото истите да ги промени.

Neni 6

Në qoftë se Këshilli i Qytetit të Shkupit, gjatë periudhës së kohëzgjatës së Marrëveshjes, бën ndryshim të методологијата për llogaritjen e çmimeve të shërbimeve komunale, Dhënësi i shërbimeve e mban të drejtën që t'i ndryshojë të njëjtat.

Член 7

Измени и дополнувања на овој Договор, може да се вршат со претходна писмена согласност на двете договорни страни, со исклучок на **член 6** од овој Договор.

Neni 7

Ndryshimet dhe plotësimet e kësaj Marrëveshjeje, mund të bëhen më pëlqim të shkruar nga të dy palët e marrëveshjes, me përjashtim të **nenit 6** të kësaj Marrëveshjeje

Член 8

Корисникот на услугите се обврзува за сите промени настанати во врска со називот, адресата, површината и друго писмено да го извести Давателот на услугите.

Neni 8

Shfrytëzuesi i shërbimet obligohet që për të gjitha ndryshimet që ndodhin në lidhje me emrin, adresën, sipërfaqen dhe të tjera, ta njoftojë me shkrim Dhënësin e shërbimeve.

Член 9

Во случај на напуштање на деловниот простор, Корисникот на услугите е должен веднаш писмено да го извести Давателот на услугите.

Neni 9

Në rast të lëshimt të hapësirës afariste, Shfrytëzuesi i shërbimet obligohet që menjëherë me shkrim ta njoftojë Dhënësin e shërbimeve.

Член 10

За се што не е предвидено во овој Договор, ќе се применуваат одредбите од 300.

Neni 10

Për gjithçka që nuk është paraparë me këtë Marrëveshje, do të zbatohen dispozitat e LMO.

Член 11

Во случај на евентуални недоразбирања по однос на одредбите од овој Договор, договорните страни ќе настојуваат истите да ги решат спогодбено. Доколку тоа не е возможно, согласни се спорот да го реши надлежниот Основен Граѓански Суд Скопје.

Neni 11

Në rast të keqkuptimeve të mundshme në lidhje me dispozitat e kësaj Marrëveshjeje, palët e marrëveshje do të përpiqen t'i zgjidhin të njëjat në mënyrë miqësore. Nëse kjo nuk është e mundur, ata pajtohen që kontestin ta zgjidhë Gjykata Themelore Civile kompetente në Shkup.

Член 12

Договорот стапува во сила со денот на неговото потпишување од договорните страни и ќе трае се додека една од договорните страни писмено не побара негово раскинување, во случаи определени со закон.

Отказниот рок ќе трае **30 (триесет) дена**.

Нени 12

Мarrëveshja hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit të saj nga palët e marrëveshjes dhe do të zgjasë derisa njëra nga palët e marrëveshjes të kërkojë prishjen e saj me shkrim, në rastet e përcaktuara me ligj.

Afati i njoftimit do të zgjasë **30 (tridhjetë) ditë**.

Член 13

Овој Договор е направен во 5 (пет) еднообразни примероци од кои 2 (два) примерока за Корисникот на услугите и 3 (три) примероци за Давателот на услугата.

Нени 13

Kjo Marrëveshje është bërë në 5 (pesë) ekzemplarë njëfaqësh nga të cilat nga 2 (dy) ekzemplarë për Shfrytëzuesin e shërbimeve dhe 3 (tre) ekzemplarë për Dhënësin e Shërbimeve.

ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА
СКОПЈЕ/
НР ХИГИЕНА КОМУНАЛЕ -

ШКУР

в.д. Директор, ч.д. Др. Драги

Драги Митковски
Dragi Mitkovski



ВИВАКС ДОО

Скопје/

VIVAX SHPK

Shkup

Управители / Drejtues,

Ристо Јосифовски/
Risto Josifovski

Тања Атанасова/
Tanja Atanasova